

XII КОНГРЕС НА ГЕОЛОЗИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

„ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИТЕ
СУРОВINI ВО УСЛОВИ НА ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА
И НИВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈАТА“



КНИГА III

РУДНИ НАОГАЛИШТА
ГЕОХЕМИЈА, МЕТАЛОГЕНИЈА
И ЕКОНОМСКА ГЕОЛОГИЈА

Охрид, 1990 година

ИЗДАВАЧ: ГЗОЛОШКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
СОЈУЗ НА ГЗОЛОШКИТЕ ДРУШТВА НА ЈУГОСЛАВИЈА
СОЈУЗ НА ИНЖИНЕРИ И ТЕХНИЧАРИ ОД РУДАРСКА, ГЗОЛОШКА
И МЕТАЛУРШКА СТРУКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Главен и одговорен уредник: ЃОКО ДЕНКОВСКИ

Уредници: КОСТАДИН ВОГОЕВСКИ, ДУШКО ЈУЗЕЛКОВСКИ, ЕФТИМ МИЦЕВСКИ,
КИРО ПЕТРОВСКИ, ЈОРДИ МОТЕВСКИ, ВАНЧО ЧИФЛИГАНЦИ,
РИСТО СТОЈАНОВ, НИКОЛА ТУЦАРОВ

Стручно-техничка комисија: ЛАМБРО БАНДИЛОВ, ВАНГЕЛ ПОПВАСИЛЕВ,
РОЗА ПЕТРОВСКА, ГУТЕ МЛАДЕНОВСКИ, ГОРИЦА СТВАНОВА,
ИВАН ЦВЕТАНОВСКИ, БЛАГОЈЧО ВОЖИНОВ, АДО ЈАКИМОВ,
ХРИСТО ДИМИТРОВСКИ

Технички уредник: РОЗА ПЕТРОВСКА

Адреса на уредништвото: ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДВОР НА XII КОНГРЕНС НА
ГЗОЛОЗИ НА ЈУГОСЛАВИЈА, Вихачка 6, 91000 Скопје

Техничко решение на корицата:

Штампа: ПЕЧАТНИЦА, КНИГОВОЗНИЦА И КАРТОНАЖА "ПРОСВЕТА"
КУМАНОВО

Тираж: 400 примероци

ОРГАНИЗАЦИОННИ ОДВОР
ХІІ КОНГРЕС НА ГЕОЛОЗИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕМКОВСКИ ЈОСКО
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ: ПЕТРОВСКИ М-р МИРО
АЛЕКСАНДРОВ МАРИН
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: МИЦЕВСКИ ВАТИК
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР: ПЕТРОВСКА РОЗИНА

ЧЛНОВИ: Аксин Д-р Владимир
Арсовски Д-р Милан
Атанасовски Владо
Блажев Крсто
Богоевски Д-р Костадин
Бусер Д-р Станко
Веловски Стеријо
Вербовшек Ренато
Витиќ Милутин
Галески Милан
Гаштевовски Весил
Грандиќ Савин
Грубиќ Д-р Александар
Думурџанов Д-р Никола
Әфремов Игнат
Кубиќ Хамза
Запров Ангел
Иванов Д-р Томислав
Јелиќ Марко
Кеџојевиќ Вуксан
Ковачевиќ Радмила
Крстић Д-р Бранислав
Кубат Д-р Ишет
Лончар Илија
Миловановиќ Д-р Дејан
Мирковић Д-р Мирко
Младеновски Гуче
Новаковски М-р Томислав
Новачевски Томе
Пантић Д-р Никола
Паскалев Д-р Владимир
Петковски Петар
Ракић Стево
Сокач Д-р Бранко
Срдановиќ Петар
Станковиќ Србољуб
Стојанов Д-р Ристо
Туциров Никола
Хари Петрушев Борислав
Чипан Александар
Чукев Јорѓи

ЛИТЕРАТУРА:

1. Рудници "Злетово"-Проб. 1927-1941 - Архивски материјали, Пробиштип стр.Фонд на Рудници "Злетово" Ј. Блажев
2. Инж.В.Клиничарски, Штип - 1961 год. - Претходен Извештај за истражувањето на супбур - Племенци, стр.Фонд Рудници "Злетово" бр.145 Г. Ѓорѓиев
3. "Геоинститут" Белград 1980 - Извештај за геофизички испитувања на локалноста Пештер во 1980 год. стр.Фонд на Рудници "Злетово" бр.137
4. Рудници "Злетово"-Проб. - Инж.И.Ефремов со соработници - Програми за истражување на супбур Племенци во периодот 1980-1989 година Стручен Фонд на Рудници "Злетово" бр.122,171
5. Геоложки Завод - Центар - Инг.Петковски и соработници - Извештај за Геоложки истражувања на супбур "Племенци"
6. Рудници "Злетово" Пробиштип 1987 година - Извештај за деталните истражувања на супбур "Племенци" 1984-1986 год. Стр.Фонд Рудници "Злетово" бр.168
7. Рудници "Злетово" Пробиштип 1988 год. - Извештај за геолошките истражувања на супбур Племенци во 1987 год. Стр.Фонд Рудници "Злетово" бр.169
8. А.С.Соколов 1961 год. - Самороден супбур - Москва Тржавно научно-техничко издание бр.47
9. И.Ефремов 1981-1989 и наводи за резултатите од истражувања на супбур Племенци - Информативни соопштенија и
10. The „Lurgi“ 1989 - Sulphur Recovery Process

ПРОЦЕСИТЕ НА ОПАЛИЗАЦИЈА ВРЗАНИ ЗА НЕОГЕННИОТ ВУЛКАНИЗАМ ЕА ПРИЛЕРОТ НА ЛЕЖИТЕТО "СПАНЧЕВО"

1. ОПАЛИТ ЗА ПРОЦЕСИТЕ НА ОПАЛИЗАЦИЈА

Кратовско-Злетовската вулканска област, продукт на младиот неоген вулканизам е силно забадена со хидротермални алтерации. Овие изменени преставени како завршна фаза на вулканската активност се маанифицирани преку разните облици, меѓу кои значајно место зазема опализацијата.

Присуството на опализацијата како процес во рамките на оваа вулканска област се запазува на повеќе места од локални појави до значајни манифестиации. Освен во оваа вулканска област за бележитени процеси на опализација врзани со младиот вулканизам на територијата на С.Р. Македонија познати се на терените кај Куманово, Кочуј, Бучим и др.

Опализацијата преставува процес на обогатување на стените со силициумова компонента (слободна силициумова киселтина) во вид на опали и се јавува како краен продукт на вулканската активност. Во веќе формираниот вулкански и поствулкански стени, иако нивните прслуни и пукотини доведуваат прилив на нискотемпературни хидротермални раствори, кои вршат силно дејство врз околните стени и обогатување

со силицијска компонента односно опализација. Степенот на опализацијата зависи од приливот и составот на хидротермалните раствори и степенот на порозноста создадена со испуканоста на околните стени кои служеле како подложни места во самиот процес. Самият процес преставува метасоматски при што првичните минерили биле изменети односно опализирани, делничично или потполно. На некои места камења што се створиле поводни услови за оплагачење на хидротермалните раствори комбинирано изузетно богати со силициумова компонента се образувале многу чисти опали, кои со обработка можат да се користат како полудраги камења. Исто така на повеќе места се пронајдени и потполно опализирани корења од драва при што е извршена потполна метасоматоза на органската со неорганска силицијска матерерија.

Во Кратовско-Злетовската вулканска област опализацијата се јавува како краен продукт на оваа активност, со различен степен на опализација на оделни хоризонти, чија што подетална анализа и проучување е извршено на лежиштето "Спанчево" кое представува најголема и најинтересна манифестирања.

2. МЕСТОПОЛОЖБА НА ЛЕЖИШТЕТО И ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Лежиштето на опализирани вулкански тубови "Спанчево" се наоѓа во Источна Македонија 10 км. западно од градот Кочани. Зазема површина од 0,4 км.² и има протегање северозапад-југоисток.


Во тектонски смисол им припаѓа на Вардарската геоструктурна единица.

Самото лежиште го зазема ободниот дел, односно преставува јужна граница на Кратовско - Злетовската вулканска област.

Геотекстури директно е врзано со последните стапини на јадидот неоген-квартарен вулканизам, и преставува пронукт на хидротермално-метасоматските процеси кои се одвивале врз андезитските изливи, нивните тубови и бреци како и другиот проекционен вулкански материјал.

Во петролошко-минералотки поглед лежиштето и неговата близка околина се изградени од вулкански стени воглавном андезит и низни еквиваленти, андезитски тубови и бреци.

Централните делови од лежиштето се изградени од вулкански тубови коме се претрпеле највисок степен на опализација и претектабуваат корисна сировина.



3. ПРИКАЗ НА ВЕРТИКАЛНАТА ЗОНАЛНОСТ НА ОПАЛИЗИРАНИЯ

Процесите на опализација со кои биле зафатни примарните стени во различни нивоа на лежиштето се манифестираат со различен интензитет што условиле одредена вертикална зоналност.

Врз база на Минералашко-петролонските испитувања генерално можат да се издвојат три основни зони; долната, средна и горна зона.

Долната зона ги зафаќа најдлабоките делови од лежиштето и е изградена воглавном од делумно изменети андезитски туфови.

Истота претставува најслабо опализирана зона. Ваквата слаба манифестија на процесите на опализација е резултат на структурно-текстурните карактеристики на примарните стени, и отсвртвото на порозноста, така да овие стени не можеле во доволна мера да послужат како поволна средина за одлагање на хидротермалните раствори.

При анализ на петрографските препарати констатирано е најслабо изразена опализација. Сочувана е порфирската структура на примарните стени, во кои основата била холокристаласта каде доминираше фенокристалите на зонални плагиогласи, поветко на биотит а веројатно и амфибол. Од обоните состојки сочувани се нивните контури маркирани со лимонитска матерерија.

Средната зона првобитно изградена од вулкански туфови претставува зона на најинтензивна опализација. Високиот степен на опализација е предиспониран со изразитата порозност на вулканските туфови кои послужиле како поволна средина за циркулација и одлагање на хидротермалните раствори.


Анализата на петрографските препарати од овaa зона ни укажува дека скоро целата маса на примарните стени била зафатена со интензивна опализација, така да од првобитните стени се сочувани само спаси. Лимонитската матерерија освен како пигмент се јавува во помали гнесда како остатоци од наполно изменетите примарни ободни состојци.

Камбидонот е релативно поста застапен. Се образува на сметка на опашат во вид на секундарни хилди со радијално зракасто распоредени кристаличиња.

Во основа целата првобитна стена била претворена во стакластична аморфна маса.

Присуството на различни туфи, кои се менуваат на многу мали простор макроскопски ни остава впечаток деке се работи за класични опадки бречи. Оваквите форми се образуваат низ микрокристалните во првобитните стени кои овозможиле циркулација и концентрација како на силникумова компонента така и на одредени метални елементи ($\text{Fe}, \text{Ni}, \text{Cu}$) кои извршиле ободување на стените.

Оваа зона преставува посебен економски интерес.



Горната зона ги зафаќа најгорните нивоа од лежиштето. Овде како примерни стени доминираат крупнозрни пирокластити со бречаста структура. Микроскопските проучувања на преларатите од оваа зона ни укажуваат на непотполна односно делнична опализација. За разлика од средната зона има далеку посебен интензитет на опализација, каде што се уочуваат фрагменти од примарните стени, и јасно очувани нивните граници. Поретко е и присуството на кампленонот.

Во поголем дел од лежиштето оваа зона отсуствува билдејќи

била заобетена со површинските ерозioni процеси.

Ваквата вертикална зоналност генерално е присутна во целото лежиште, меѓутоа остри граници меѓу зоните не постојат, така што во средната зона на потполна опализација се срекуваат поголеми партии кои воопшто не се заобетени со опализација, односно во горната зона на потполно опализирана стени.

Издавоените зони се карактеризира со различит хемиски сооднос помеѓу SiO_2 и Al_2O_3 . Во долната зона каде што имаме најслаб интензитет на опализација имаме најмало присуство на SiO_2 од 65 до 68% а најголемо присуство на Al_2O_3 од 12 до 15%.

Средната зона каде што имаме највисок степен на опализација присуството на SiO_2 е најголемо од 83 до 89%, а на Al_2O_3 најмало од 2 до 5%. Односот во горната зона на делимична опализација е 70 до 75% SiO_2 и 6 до 9% Al_2O_3 .

Прима досегашните созненија процесите на опализација јасно се гледаат со постепениот стапум на вулканската активност кога се вистинувале најмноготемпературните силките раставија – твото на различниот степен на опализација во одделни хоризонти и појавата на секундарни жилици на калпидонот во веќе опализираните стени ни укажува да овој период бил доста долг и вероватно полифазен.

ЗАКЛУЧОК

Процесите на опализација врзани со неогениот вулканизам на територијата на Македонија се констатирани на повеќе места од кои најзначајна улога имаат манифестиите во Кратовско-Злетовската вулканска област. Истите преставуваат краен протокут на вулканската активност.

Проучувањето на минеролошкиот состав и степенот на опализацијата во лежиштето "Спанчево" (југоисточен дел на Кратовско-Злетовската вулканска област) ни укажува дека првмарниот состав кај матичниот стени претрпел разните степени на промени од делимично до потполно изменети примарни стени.

Врз основа на тоа се издвоени три зони:

- Долна зона која ги зафёка најдлабоките делови од лежиштето преставено со андезити и андезитски туфови кои претрпеле најслаб интензитет на опализација.

- Средна зона преставува зона на најинтензивна опализација каде што првобитните вулкански туфови се потполно изменети и претворени во еднородна аморфна маса. Оваа зона е од посебен економски интерес.

- Горната зона е изградена од пирокластити, ги зафёка површинските делови од лежиштето и е зафётена со делимична опализација каде јасно се сочувани формите на примарните минерели.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блажев К: Елaborат за извршените истражни работи на лежиштето "Спанчево" - Чешиново 1983 година.
2. Ракиќевич Т, Думурџанов Н и Петковски В: - Толкувач за листот Штип-Скопје 1969 година.

OPALIZING PROCESSES CONNECTED WITH THE NEOGEN VOLCANISM
BASED ON THE EXAMPLE OF THE DEPOSIT OF "SPANCHEVO"

SUMMARY

The opalizing processes connected with the neogen volcanism are found on several places on the territory of Macedonia from which the manifestations in Kratovo - Zletovo's volcano - area have the most important role. The studying of the mineral's structure and the level of opalization in Spanchevo - deposit. The south-east part of Kratovo - Zletovo's volcano area has shown us that the primary structure has averilicated different levels of changes from partial to complete changed primary rocks.

Owing to thi, there are 3 zones:
Down zone which covers the deepest parts of the deposit represented by andesites and andesite tuffs which have overlaaded the weakest intensity of opalization.

The middle zone represents a zone of the most intensive opalization where the primary volcano's tufts have been changed into mono amorphous mass.

The upper zone built of pyroklastics is on the upper parts of the deposit and is transformed by partial opalization while the primary minerals have keep their forms.